

Врз основа на Законот за волонтерство (Сл. весник на РМ бр. 85/07 од 09.07.2007 година), Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), на ден 20 јануари 2015 година, ја донесува

ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА „СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС“ СКОПЈЕ (ИДСЦС)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Програма се уредува волонтерството, условите и начинот на вршење на волонтерството, правата и обврските на волонтерите и правата и обврските на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (во продолжение: ИДСЦС) како организатор на волонтерството, договорот за волонтерство, евиденцијата на волонтерската работа во рамки на ИДСЦС и процесот на регрутација на волонтерите.

Член 2

Волонтерството во ИДСЦС може да се спроведува во форма на пракса, а волонтерите кои учествуваат во работата се здобиваат со статус на практиканти во ИДСЦС.

Волонтерството во ИДСЦС може да се спроведува и вон оваа практикантска програма, за домашни и странски лица со исклучителни знаења и вештини кои можат да допринесат кон работата на ИДСЦС.

Лицата од став 2 на овој член се здобиваат со статус волонтери на ИДСЦС и за нив важат истите одредби од оваа Програма, со исклучок на членовите во секцијата „Начин на регрутација“, односно ова лице се регрутира по покана на програмскиот директор во консултација со вработените во канцеларијата.

Член 3

Практикант во ИДСЦС може да биде секое заинтересирано домашно и странско физичко лице, кое остварува или има остварено формално високо образование во областа на општествените и хуманистичките науки, кое има силен интерес во областите на работа на ИДСЦС и желба да ги надгради своите лични способности и капацитети преку учество во работата на ИДСЦС.

Член 4

ИДСЦС осигурува еднакви услови за пракса и волонтерство за сите заинтересирани без разлика на расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, религиозното или друго убедување, членување во синдикатите, националното или социјалното потекло, статус на семејството, имотната состојба, сексуална определба, полова насоченост или други лични околности.

ИДСЦС го задржува правото да регрутира практиканти и волонтери кои споделуваат демократски вредности.

Член 5

Практикантот учествува во работата на ИДСЦС во однапред определен и ограничен временски период (во продолжение: практикантски период), кој не може да биде подолг од три месеци.

Практикантскиот период може да биде продолжен за период не подолг од еден месец со одлука на програмскиот директор на ИДСЦС, во консултација со вработените во канцеларијата.

ПРАВА И ОБВРСКИ

Член 6

Практикантот учествува во работата на ИДСЦС без право на лична и материјална добивка, со цел проширување на своите знаења и способности во областите на работа на ИДСЦС.

Член 7

Практикантот има право на надомест на месечно ниво за трошоци на превоз и храна за време на практикантскиот период, кој не може да биде поголем од 20% од просечната плата во Република Македонија за претходниот месец.

Член 8

За време на практикантскиот период, практикантот има право да ги користи ресурсите (опремата) на канцеларијата на ИДСЦС како и останатите вработени.

Член 9

На почетокот на практикантскиот период, ИДСЦС има обврска да спроведе обука за практикантот за услугите и активностите на кои ќе биде ангажиран.

На почетокот на практикантскиот период, ИДСЦС има обврска да спроведе процес на ориентација преку кој практикантот ќе се запознае со визијата, мисијата и целите на ИДСЦС, статутот и останатите општи акти, историјата на организацијата и достигнувањата, нејзината структура и тековни активности, како и со вработените во канцеларијата.

Член 10

Практикантот има право и на:

- Отсуство за време на волонтирањето, доколку за тоа има оправдани причини.
- Да биде консултиран и информиран за начинот на давањето на волонтерските услуги.
- Заштита на своите лични податоци и приватноста за време и по завршувањето на практикантскиот период.

Член 11

Практикантот ги има следните обврски:

- Да се придржува кон процедурите и правилниците на ИДСЦС, а ИДСЦС има обврска да го информира практикантот за истите.
- Да учествува во давање услуги определени од страна на организаторот на волонтерската работа на личен и непосреден начин.
- Да учествува во обуки спроведени од страна на организаторот на волонтерската работа и обуки спроведени од страна на трети лица, а кои се однесуваат на делокругот на работа на ИДСЦС.
- Да ги чува класифицираните и доверливите информации на организаторот на волонтерската работа, со кои е запознаен во текот на практикантскиот период.
- Да го известува организаторот на волонтерската работа за можни и остварени штетни и негативни последици со кои е запознаен, а кои може да настанат кон организаторот, самиот себе или кон трети лица.

Член 12

Практикантот кој за време на својот практикантски период намерно или од крајна небрежност ќе предизвика штета кај организаторот на волонтерската работа, должен е да му ја надомести штетата на организаторот на волонтерската работа, согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.

Организаторот на волонтерската работа должен е да му ја надомести штетата на практикантот предизвикана за време на практикантскиот период и во врска со давање на волонтерската услуга, согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.

Практикантот кој за време на практикантскиот период или во врска со давањето на волонтерската услуга ќе предизвика штета кај трети лица, должен е да ја надомести согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 13

По завршувањето на практикантскиот период, практикантот станува член на „Алумни мрежата на практиканти на ИДСЦС“.

Алумни мрежата на практиканти на ИДСЦС претставува конституент на ИДСЦС и нејзините членови можат да учествуваат во активностите на организацијата.

ДОГОВОР ЗА ВОЛОНТЕРСТВО, ВОЛОНТЕРКА КНИШКА И ЕВИДЕНЦИЈА

Член 14

Практикантот и ИДСЦС склучуваат договор за волонтерство насловен „Договор за практикантска работа“ со кој се пропишани правата и обврските на практикантот и организаторот на волонтерската работа, определени со оваа Програма.

Договорот за практикантска работа го утврдува и времетраењето на практикантскиот период, надоместокот за практикантот, начинот на престанок и раскинување на Договорот и доколку е соодветно: видот на услугата за која практикантот е ангажиран, како и посебните права и обврски.

Член 15

Договорот за практикантска работа се подготвува и потпишува пред почетокот од практикантскиот период на практикантот.

Член 16

ИДСЦС му издава на практикантот волонтерска книшка, во која се евидентира волонтерскиот период или ги впишува истите податоци во веќепостоечка волонтерска книшка на практикантот.

Член 17

ИДСЦС води евиденција за волонтерската работа на своите практиканти во „Книга на практиканти“.

Книгата за практиканти се води рачно и електронски и содржи:

- реден број;

- лични податоци на практикантот (име и презиме, матичен број, место на живеење, односно место на престојувалиште);
- број на договор склучен со домашно физичко лице;
- број на договор склучен со странско физичко лице;
- времетраење на практикантскиот период;
- времетраење на волонтерски часови во текот на месецот;
- вид и времетраење на обуката која практикантот ја имал за време на практикантскиот период и
- потпис на практикантот и лице овластено за застапување на ИДСЦС и печат.

НАЧИН НА РЕГРУТАЦИЈА

Член 18

Регрутацијата на практиканти се врши на постојана и повремена (ад-хок) основа.

Постојаната регрутација е постојано отворена, со исклучок на периодите во кои практикантските позиции во ИДСЦС се пополнети, а се однесува на учество на практикантот во редовните активности на ИДСЦС.

Повремената (ад-хок) регрутација се организира по потреба од страна на организаторот на волонтерската работа, а се однесува на учество во активности за однапред определени услуги поврзани со конкретни проектни активности на ИДСЦС.

Член 19

Правилата, условите и огласот за регрутација во рамки на Практикантската програма се достапни на веб-страницата на ИДСЦС, во посебна секција насловена „Практикантска програма“.

Секцијата „Практикантска програма“ на веб-страницата на ИДСЦС содржи и информации за поранешните практиканти во ИДСЦС и Алумни мрежата на практиканти.

Член 20

Изборот на практикантите го врши Комисија составена од вработените во канцеларијата на ИДСЦС, а формирана од страна на програмскиот директор на ИДСЦС.

Комисијата носи одлука со која го потврдува изборот на кандидатот и го пропишува времетраењето на практикантскиот период и доколку е соодветно, видот на услугата.

За одлуката на Комисијата, согласност дава програмскиот директор на ИДСЦС, доколку не е член на истата.

Член 21

Изборот се врши во две фази: во првата фаза се утврдува подобноста на кандидатот за негово учество во практикантската програма на ИДСЦС, согласно член 3 од оваа Програма преку преглед на неговото ЦВ, мотивациско писмо и/или писмо за интерес. Втората фаза е составена од интервју и/или тестирање на кандидатот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Сите членови на ИДСЦС се одговорни за спроведување на Програмата за практиканти, а програмскиот директор е задолжен за координирање на истата.

Член 23

За подготовката и архивирањето на Договорот за практикантска работа, водењето на евиденцијата и пополнувањето на волонтерската книшка, како и исплаќањето на навремен надомест на практикантите задолжен е Центарот за финансиско и административно работење на ИДСЦС.

Член 24

Центарот за финансиско и административно работење на ИДСЦС е должен во рок од 5 дена по стапувањето на сила на оваа Програма да изготви обрасци за Договорот за практикантска работа, согласно член 14 од оваа Програма.

Центарот за финансиско и административно работење на ИДСЦС е должен во рок од 5 дена по стапувањето на сила на оваа Програма да воведо во употреба „Книга за практиканти“ за евиденција на волонтерската работа, согласно член 17 од оваа Програма и согласно Правилникот на Министерството за труд и социјална политика за начинот на водење и евиденција на волонтерската работа (Службен весник на РМ, бр. 128/07).

Организацијата ќе воведо секција на својата веб-страница насловена „Практикантска програма“, согласно член 19 од оваа Програма во рок од 10 дена по донесувањето на истата.

Член 25

Во спроведувањето на оваа Програма, ИДСЦС во целост ќе ги почитува Законот за волонтерство (Службен весник на РМ, бр 85/07), правилникот на министерот за труд и социјална политика за начинот на водење и евиденција на волонтерската работа

(Службен весник на РМ, бр. 128/07) и правилникот на министерот за труд и социјална политика за начинот, постапката и евиденцијата за издавање на согласност за волонтирање на странско лице во Република Македонија (Службен весник на РМ” бр. 128/07).

Член 26

Спроведувањето на оваа Програма стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.01.2015

Јован Близнаковски,
програмски директор
на ИДСЦС

ВБ

Број. 0101-003/15

Датум 20.01.2015